



ЕВРОПСКА УНИЈА

Делегација на Европската унија

Скопје, 25 октомври 2012

## **Натпревар за најдобар есеј “Зошто е кул да си стар”**

Церемонија за доделување на наградите  
25 октомври 2012  
ЕУ Инфо центар

**Говор**

**Н.Е. Амбасадор**

**Аиво ОРАВ**

**Шеф на Делегацијата на Европската унија**

Почитувани студенти, професори, искусни и активни постари граѓани, претставници на граѓанското општество и медиумите

***Дами и господа,***

Ми претставува задоволство што Делегацијата на ЕУ е домаќин на церемонијата за доделување на наградите за натпреварот за најдобар есеј со навистина инспиративен наслов “Зошто е кул да си стар”, организирана по повод прогласувањето на 2012 година како година на активно стареење и солидарност меѓу генерациите.

Европската унија ја прогласи оваа 2012 за година на активно стареење и солидарност меѓу генерациите.

Целта на 2012-та година е да се подигне свеста за придонесот кој старите луѓе можат да го дадат во општеството и да се охрабрат сите инволвирани страни, на сите нивоа во општеството, да преземат акција со цел да создадат подобри услови за активно стареење и за зајакнување на солидарноста помеѓу генерациите.

Идејата е да се преземат активности со цел да се создадат подобри можности за активно стареење и за зајакнување на солидарноста помеѓу генерациите.

Активното стареење значи стареење во добро здравје, со добар квалитет на живот, со чувство на поголема независност во секојдневниот живот и поголема вклученост како активни граѓани во заедницата.

Без разлика колку сме стари/колку години имаме, ние сè уште може да имаме своја улога во општеството и да уживавме во поквалитетен живот.

Предизвик е да се извлече најдоброто од огромниот потенцијал кој го имаме дури и на постара возраст. Годаината се стреми да го промовира активното стареење во три области:

- Вработување – да се остане дел од работната сила и да се сподели своето искуство;
- Учество во општеството - да се продолжи активната улога во општеството;
- Поддршка на независен живот – да се живее што е можно поздрав и поисполнет живот

Предизвиците за политичарите и засегнатите страни се подобрувањето на можностите за активно стареење генерално и овозможување услови за независен живот, учество во областа на вработување, здравствената грижа, социјални услуги, возрасно учење, волонтерство, домување, ИТ услуги и транспорт.

Во процесот на подготовките за годината, покрај другите активности, ние организиравме натпревар за најдобар есеј на средношколци, надевајќи се дека ќе ги инспирираме и поттикнеме младите генерации да размислат што значи да си стар и кои се придобивките во тие искусни години.

И не згрешивме. Добивме многу дела од ученици со различни сфаќања кои покажуваат дека врските помеѓу генерациите постојат и опстојуваат.

Жирито, кое се состоеше од еминентни и познати луѓе како проф. д-р **Кирил Темков**, познатата ТВ водителка г-ѓа **Бранка Станковска**, претставници од Министерството за наука г-ѓа **Сања Јанчевска**, од мојата канцеларија, од Делегацијата на ЕУ г. **Нафи Сарачини** и од ЕУ Инфо

центарот г-ѓа **Јасминка Димитровска**, како што бев информиран, имаше многу тешка задача да ги избере победниците. Сите есеи беа одлични и инспиративни.

Би сакал да им честитам и да им се заблагодарам на сите учесници, на Министерството за образование и наука и на сите присутни на оваа церемонија.

Благодарам за Вашето внимание!